

Порше Македонија ДООЕЛ
ул. Босна и Херцеговина бр. 4
Скопје

Телефон: 02 / 2626 266
е-mail: office@porsche.com.mk

1.2019

Продажна програма со цени



Новиот Volkswagen Touareg

Моделска година 2019

Општи и технички податоци

Модел	Touareg V6 TDI 3.0 286 AT8 4MOTION
Моделски код	CR74RX5
Погонски систем	
Мотор, конфигурација	V6, поставен напред надолжно
Работна зафатнина, ccm	2967
Тип на гориво	Дизел (Исклучиво Еуродизел)
Вбризгување на гориво/полнење	Директно вбризгување Common Rail/Турбополнење
Менувач и погон	8 степен автоматски, постпјан погон на сите 4 тркала
Моќност KW (КС)	210
Вртекен момент, Nm/rpm	600/2250-2350
Перформанси	
Макс. брзина, Km/h	235
Забрзување, 0-100 Km/h	6.1
Потрошувачка на гориво, комбинирана, во тест околина и услови, l/100Km	6.6
Потрошувачка на гориво, комбинирана, очекувана во пракса, l/100 Km	8.6
Капацитет на резервоарот за гориво	75 l
CO2 емисија, комбинирана, во тест околина и услови, g/Km	173
Норма на издвна емисија	Euro6
Маса, Kg	
Маса на празно возило	2070
Макс. Дозволена вкупна маса	2850
Макс. Дозволено оптоварување	462-855
Макс. осно оптоварување напред/назад	1420/1480
Макс. Маса на приколка, со спирачки, на нагорнина од 12%/8%	3500/-
Макс. Маса на приколка, без спирачки	750
Максимално оптоварување на покривот, со/без потпирање	140/75

Димензии



Волумен на багажник, кренат заден наслон, l:

810

Волумен на багажник, спуштен заден наслон, l:

1.800

Круг на вртење, m:

са. 12.190

Агол на превис напред/назад, степени:

23,3/17,2

Агол на рампа, степени:

13,5

Бои



Pure White Non-Metallic **0Q0Q**



Flat Black Non-Metallic² **A1A1**



Antimony Silver Metallic³ **L5L5**



Sand Gold Metallic^{3*} **4T4T**



Quartzite Grey Metallic³ **3M3M**



Reef Blue Metallic^{3*} **0A0A**



Moonlight Blue Metallic³ **C7C7**



Malbec Red Metallic³ **X4X4**



Deep Black Pearl Effect³ **2T2T**



Oryx White Pearl Effect³ **OROR**



Aquamarine Blue Metallic^{3*} **8H8H**



Tamarind Brown Metallic³ **3V3V**



Juniper Green Metallic³ **6H6H**

Преслекување на седиштата



Текстил "Graphite"
Soul (VM)



Кожа "Vienna"
Soul (VM)



Кожа "Vienna"
Raven (VV)



Кожа "Vienna"
Mistral/ Grigio (VD)



Кожа "Vienna"
Atacama/Raven (YF)



Кожа "Savona"
Soul (VM)



Кожа "Savona"
Juniper/ Soul (YA)



Кожа "Savona"
Mistral/ Grigio (VD)



Кожа "Savona"
Florence/Soul (YV)



Кожа "Savona"
Atacama/Raven (YF)



Кожа "Savona"
Raven (VV)

Алу фелни



Алу фелни Osorno 19"
8Jx19, Гуми 255/55 R19



Алу фелни Esperance 19"
8.5Jx19, Гуми 255/55 R19



Алу фелни Tigrano 19"
8.5Jx19, Гуми 255/55 R19



Алу фелни Sebring 19"
8.5Jx19, Гуми 255/55 R19



Алу фелни Montero 20"
9Jx20, Гуми 285/45 R20



Алу фелни Nevada 20"
9Jx20, Гуми 285/45 R20



Алу фелни Braga 20"
9Jx20, Гуми 285/45 R20



Алу фелни Suzuka 21"
9.5Jx21, Гуми 285/40 R21

Сериска опрема Touareg

Надворешност

5 врати
Надворешна боја уни, бела Pure White или црна Black
Алу фелни "Cascade" 8 J x 18, гуми 235/65 R18



Кровни носачи, надолжни, сребрено-елоксирани
Термоизолациони тонирани стакла
Надворешните ретровизори со електрично подесување, склопување и одделно греење
Предни светла во LED изведба со LED светла за дневно возење и асистент за долги светла Light Assist
Светло за лоши временски услови
Задно светло за магла

Внатрешност

Преслекување на седиштата во текстил, дезен "Graphite"
Декоративни уметоци "Corfina Silver Matte"
Стандардни предни седишта
Педали со стандарден изглед
Лајсни на праговите, пластични
Текстилни патосници напред и назад во патничката кабина
Мултифункционален кожен волан со типтроник
Централна конзола во црна боја
Висински подесиви предни седишта
Асиметрично подесиви и преклопиви задни седишта, надолжно подесување на клупата, подесување на аголот на наслонот, централен потпирач за раце назад
Роло покривка на багажниот простор
Панели на вратите со текстилни уметоци
Централен потпирач за раце напред, фиксен, со оддел за складирање
Рачка на менувачот, стандардна
Изведба за пушачи

Безбедност

Електронска контрола на стабилноста
Стандардни мерки за заштита на пешаци
Диск сопирачки напред и назад
Сигурносно оптимизирани потпирачи за глава напред, со висинско и надолжно подесување
Сигурносни појаси во 3 точки за предните седишта, со висинско подесување и предзатетгнувачи
Сигурносни појаси во 3 точки за задните седишта
Внатрешен ретровизор со автоматско затемнување
Воздушни перничина за возач и совозач, со можност за деактивирање на совозачкото воздушно перниче
Странични оздушни перничина за возач и совозач, со воздушни завеси напред и назад
Електронски имобилизатор
Предупредувачки графички и звучен сигнал за неприкачени појаси напред и назад
Систем за следење на притисокот во гумите, директно мерење
Без систем за итен повик/повик за помош

Функционалност

Автоматски клима уред "Climatronic Air Care", 2=зонско автоматско регулирање на температурата
Радио-навигациски систем Discover Pro (9.2" екран во боја чувствителен на допир, Bluetooth, USB компатибилен со iPhone, 8 звучници)
Стандардно ослободување на наслоните на задните седишта
Резервоар 75 l
Сервоуправување, електромеханичко, со дејство зависно од брзината
Простор за складирање пред совозачот, со можност за разладување
Висински и надолжно подесив столб на воланот
Браници во боја на каросеријата, долните делови зрнесто црни
Заштита на товарниот праг на багажникот, пластична
Без греење на предните седишта
Далечинско отклучување на вратата од багажникот и поклопецот на резервоарот
Централно заклучување со далечинско управување. Keyless go стартување/исклучување на моторот
Систем за миене на предните светла
Старт/стоп систем за моторот со регенеративно сопирање
Динамичко регулирање на досегот на предните светла
Адаптивен темпомат со систем за предупредување од фронтален судар Front assist и систем за итно сопирање во град
Паркинг сензори напред и назад со графичко и звучно предупредување за препреки
Резервно тркало (челично, намалени димензии за заштеда на простор, со здиплена гума)
Сет за промена на тркало (алат и дигалка)
Без онлајн услуги

Малопродажна цена на Touareg

со сериска опрема, вклучени увозни давачки и 18% ДДВ

4,132,095 ден. 66,647 €

Надградба на опрема над сериската опрема со стајлинг пакети Elegance или Atmosphere

Надградба над сериската опрема

Touareg Elegance

Кожен пакет Vienna - предни седишта ErgoComfort со греење. Уметоци од кожа Vienna на седечката површина и внатрешните делови на страничната поддршка, централен потпирач за раце назад, автоматски загревани прскалки на ветробранот
Предните седишта со електрично подесување, без мемориска функција
Стајлинг пакет Elegance (Аценти во хром, алуминиум и боја на каросерија надвор и внатре, Decorative inserts Aluminium 45° Brushed на инструмент таблата и панелите на вратите, амбиентно осветлување во бела боја)
Алу фелни Concordia 18", сребрено-црни, 8Jx18, Гуми 235/65 R18

WLB	439,981 ден.	7,096 €
WB1	0 ден.	0 €
WDK	0 ден.	0 €
PJK	0 ден.	0 €

Малопродажна цена на Touareg Elegance

со сериска опрема и надградба Elegance, со вклучени увозни давачки и 18% ДДВ

4,572,076 ден. 73,743 €

Touareg Atmosphere

Кожен пакет Vienna - предни седишта ErgoComfort со греење. Уметоци од кожа Vienna на седечката површина и внатрешните делови на страничната поддршка, централен потпирач за раце назад, автоматски загревани прскалки на ветробранот
Предните седишта со електрично подесување, без мемориска функција
Стајлинг пакет Atmosphere (Аценти во хром, алуминиум и боја на каросерија надвор и внатре, Декоративни уметоци Wood Open Cell Fine Grain Ash на инструмент таблата и панелите на вратите, амбиентно осветлување во бела боја)
Алу фелни Cordova 18", сребрени, 8Jx18, Гуми 235/65 R18

WLB	439,981 ден.	7,096 €
WB1	0 ден.	0 €
WDW	0 ден.	0 €
PJW	0 ден.	0 €

Малопродажна цена на Touareg Atmosphere

со сериска опрема и надградба Atmosphere, со вклучени увозни давачки и 18% ДДВ

4,572,076 ден. 73,743 €

Надградба на опрема над Touareg Elegance/Touareg Atmosphere

Дигитален копилт InnoVision, со навигационен систем Discover Premium (15"+12.3" екрани во боја), Volkswagen App-Connect и Volkswagen Media Control, подготовка за мобилен телефон Business со слот за SIM картичка)	x	Z30	216,053 ден.	3,485 €
Дополнително затемнети задни стакла	x	4K3	23,756 ден.	383 €
Дигитален радио прием DAB+	x	QV3	13,107 ден.	211 €
Предните седишта со активна вентилација и програми за масажа	x	4D5	77,718 ден.	1,254 €
Автоматски клима уред Air Care Climatronic со 4-зонско автоматско регулирање на температурата и контролен панел за задните седишта	x	9AE	56,317 ден.	908 €
Мемориски пакет (Предните седишта со електрично подесување, со мемориска функција)	x	WB2	9,420 ден.	152 €
Пакет Light and Sight за мемориски пакети	x	PTD	33,995 ден.	548 €
LED предни светла IQ-Matrix, со динамички асистент за долги светла, LED светла за дневно нозење, LED комбинирани задни светла со динамички индикатори на насока на возење	x	PLP	115,399 ден.	1,861 €
Пакет Амбиент со можност за избор на боја на амбиентното осветлување	x	PA4	23,756 ден.	383 €
Воздушно потпирање, адаптивно, со управување на сите 4 тркала	x	PSA	175,915 ден.	2,837 €
Пакет Easy Open (Пристап и статување на моторот без клуч Keyless entry/Keyless go, сензорски контролирано отворање на багажникот со електрично затворање)	x	PEW	104,033 ден.	1,678 €
Систем за помош при паркирање Park Assist со задна камера	x	PF1	90,722 ден.	1,463 €
Head-up дисплеј		KS1	80,380 ден.	1,296 €
Панорамски издигнувачки/лизгачки стаклен покрив		3FU	99,118 ден.	1,599 €
Ламинирано двојно безбедноско стакло на страничните врати, дополнително затемнети задни стакла		VW5	66,454 ден.	1,072 €
Кожен пакет Savona - предни седишта ErgoComfort со греење. Уметоци од кожа Savona на седечката површина и внатрешните делови на страничната поддршка, централен потпирач за раце назад, автоматски затревани прскалки на ветробранот	x	WLC	46,794 ден.	755 €
Мемориски пакет Premium (Предните седишта и столбот на воланот со електрично подесување, со мемориска функција)		WB3	48,126 ден.	776 €
Зимски пакет со греење на задните надворешни седишта		PW3	21,503 ден.	347 €
Систем за озвучување Dynaudio Consequence (16-канален засилувач, 12+1 Звучници, сабвуфер, 730 W вкупна излезна моќност)		9VW	109,460 ден.	1,765 €
Електрична помош при затворање на вратите	x	GZ2	37,169 ден.	600 €
Нојно возење		9R1	112,430 ден.	1,813 €
Греење на ветробранско стакло, бежично		4GR	29,387 ден.	474 €
Греење на воланот		2ZD	14,540 ден.	235 €
Кукa, електрично преклоплива, вкл. систем за помош при маневрирање со приколка Trailers Assist	x	LD9	83,349 ден.	1,344 €
Алармен систем со набљудување на внатрешноста, дополнителна сирена и заштита од одвлекување		7AL	29,387 ден.	474 €
Систем за организирање на багажникот (Разделна мрежа, Мрежа за фиксирање товар во багажникот)		PGN	21,298 ден.	344 €
Попречни носачи на багажна кутија за покривот, со можност за заклучување, во торба за складирање		5W0	13,926 ден.	225 €
Заштитни роло завеси на задните врати, рачно управувани		3Y4	12,902 ден.	208 €
Пакет Помош за возачот Plus (Lane Assist, Side Assist, Rear Traffic Alert, Traffic Jam Assist, Emergency Assist, Pre-Crash 360, Front Cross traffic Assist)		PF8	154,616 ден.	2,494 €
Пакет Offroad (Заштита на подвозјето напред, резервоар за гориво 90 l, резервоар за AdBlue 24 l)		PSM	39,217 ден.	633 €
Воздушно потпирање, адаптивно, со управување на сите 4 тркала и активно рол-стабилизација		PSP	364,219 ден.	5,874 €
Под во багажникот вкл. систем за организирање на товар со појаси за фиксирање и пречка подвижни на странични надолжни шини		3GM	23,244 ден.	375 €
R-Line Exterior				
Пакет R-Line Exterior (Браници во R-стил, Прагови и арки над тркалата во боја на каросеријата, Решетка на ладилникот Chrome&Style)		P06	112,430 ден.	1,813 €
Пакет R-Line Exterior Black Style (Браници во R-стил, Прагови и арки над тркалата во боја на каросеријата, Решетка на ладилникот во црна боја, Црни декоративни лажни на страничните прозорци, Црно боени куќишта на надворешните ретровизори, надолжни кровни носачи, црни, LED предни светла IQ-Matrix, со динамички асистент за долги светла, LED светла за дневно нозење, LED комбинирани задни светла со динамички индикатори)		P08+3S5+PLP	266,944 ден.	4,306 €

Надворешни бои, според палетата

Уни бела Pure White, црна Black		OQ0Q, A1A1	0 ден.	0 €
Металик	x	*Metallic	57,648 ден.	930 €
Бисерна бела Opux White Mother of pearl, Ексклузивна металик боја		OROR	123,795 ден.	1,997 €

Алу фелни

19"				
Алу фелни Osorno 19", 8Jx19, Гуми 255/55 R19		PJB	52,426 ден.	846 €
Алу фелни Tigano 19", Црни, Полирано чело, 8.5Jx19, Гуми 255/55 R19		PJC	67,990 ден.	1,097 €
Алу фелни Esperance 19", 8.5Jx19, Гуми 255/55 R19	x	PJE	67,990 ден.	1,097 €
Алу фелни Sebring 19", 8.5Jx19, Гуми 255/55 R19		PJD	83,349 ден.	1,344 €
20"				
Алу фелни Montero 20", 9Jx20, Гуми 285/45 R20		PJF	120,416 ден.	1,942 €
Алу фелни Nevada 20", Црни, Полирано чело, 9Jx20, Гуми 285/45 R20		PJ2	135,776 ден.	2,190 €
Алу фелни Braga 20", Темно-графитни мат, Полирано чело, 9Jx20, Гуми 285/45 R20		PJ3	135,776 ден.	2,190 €
Алу фелни Braga 20", Црни, Полирано чело, 9Jx20, Гуми 285/45 R20		PJ4	135,776 ден.	2,190 €
21"				
Алу фелни Suzuki 21", Темно-графитни, Полирано чело, 9.5Jx21, Гуми 285/40 R21		PJ5	188,202 ден.	3,036 €
Алу фелни Suzuki 21", Црни, 9.5Jx21, Гуми 285/40 R21		PJ6	188,202 ден.	3,036 €

Преглед:			
Основен модел до регистрација, со вклучени увозни давачки и ДДВ			73,743 €
Дополнителни опции			18,028 €
Дополнителна акција			2,444 €
Возило со дополнителна опрема до регистрација, со вклучени увозни давачки и ДДВ			5,841,330 ден.
			94,215 €

Произведувач: VOLKSWAGEN AG, Германија

Гаранција и одржување 2 години гаранција на возилото без ограничување на изминати километри
12 години гаранција против пробивање од корозија, каросерија од алуминиум и газванизан челик
3 години гаранција на сјајот на бојата
Обезбеден е квалификуван сервисен персонал, оригинални резервни делови и редовно постпродажно следење на возилото
Трошоците за одржување не се вклучени во цената

Услови за плаќање: Според договор

Рок на испорака: За возила на лагер: 2-3 работни дена од потврдата на набавката
За возила по нарачка: 90-120 дена од потврдата на нарачката

Важност на понудата: За возила на лагер: До исцрпување на лагерот
За возила по нарачка: согласно информациите од Вашиот Volkswagen партнер